

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
ОД РАБОТЕЊЕТО  
НА ЦЕНТАРОТ СОЦИЈАЛНА РАБОТА  
Свети Николе**

**За 2021 година**

**Свети Николе, февруари 2022**

## Предговор

Целта на годишниот извештај е центарот е да ја прикаже извршената работа и постигнатите резултати, во извештајниот период, во однос на планираните цели, дефинирани со годишната програма за работа и да даде поширока слика за состојбите во социјалното опкружување, нагласувајќи ги најприсутните социјални ризици, начин на справување со нив и предлози за унапредување на начинот на работа на центарот.

Овој документ содржи насоки за начинот на изготвување на Годишниотизвештај со унифицирани квантитативни и квалитативни податоци (табели и насоки за анализа) и обезбедува споредливост и следливост на резултатите од работењето и на социјалните појави. Тој исто така дава слика за остварувањето на програмата за работа на центрите, како и анализа на причините за степенот на реализација на програмата.

Годишниот извештај е основа за подготовка на месечни оперативни извештаи за работењето на центрите и за анализа на потребните ресурси за реализирање на програмата.

Извештајот исто така е основа за следење на остварувањето на планираната работа на центарот.

Изготвениот извештај се доставува до МТСП, Сектор за социјална заштита и до Завод за социјална заштита (ЗСД).

Извештаите за работа на центрите му обезбедуваат на МТСП основа за креирање на политики и мерки за социјалната заштита.

## СОДРЖИНА

<b>1. Појдовна основа</b>	<b>7</b>
<b>2. Законски влијанија</b>	<b>7</b>
<b>3. Опис на социјалниот простор</b>	<b>8</b>
<b>4. Извештај за активностите</b>	<b>8</b>
<b>5. Права на парична помош од социјална заштита</b>	<b>9</b>

- 5.1. Гарантирана минимална помош
- 5.2. Надоместок заради попреченост
- 5.3. Надоместок за помош и нега од друго лице
- 5.4. Надоместок на плата за скратено работно време
- 5.5. Додаток за домување
- 5.6. Траен надоместок
- 5.7. Еднократна парична помош
- 5.8. Право на социјална сигурност за стари лица
- 5.9. Право на детски додаток
- 5.10. Право на посебен додаток
- 5.11. Еднократна парична помош за новороденче
- 5.12. Образовен додаток
- 5.13. Родителски додаток
- 5.14. Парични надоместоци од други закони

### **6. СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ**

- 6.1. Услуги на информирање и упатување
- 6.2. Услуги на стручна помош и поддршка
- 6.3. Услуги на советување
- 6.4. Услуги во домот
- 6.5. Услуги во заедница
- 6.6. Услуги за вонсемејна заштита
- 6.7. Други услуги по други закони

### **7. УСТАНОВИ ЗА ВОН-СЕМЕЈНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

- 7.1. Резиденцијален дом
- 7.2. Дом за помош и нега
- 7.3. Воспитна установа
- 7.4. Установа за третман и рехабилитација
- 7.5. Групен дом
- 7.6. Установа за прифат на баратели на азил

### **8. Постапки**

- Бракоразводи –постапка за мирење
- Лица со нарушени партнерски и брачни односи
- Дете на кое му се уредуваат односите со родителот со кој не живее
- Вонбрачно доверување на дете

- Малолетно лице кое сака да стапи во брак пред полнолетство
- Жртва на семејно насилство
- Сторител на семејно насилство
- Дете без родители и родителска грижа
- Дете со телесна попреченост или пречки во менталниот развој
- Дете во ризик
- Дете во судир со законот
- Дете под старателство
- Надзор над вршење на родителско право
- Одземање на родителско право
- Посвојување
- Полнолетно лице со пречки во менталниот развој и телесна попреченост
- Старателство на лице со целосно одземена деловна способност
- Старателство на лице со делумно одземена деловна способност
- Старателство на лице за посебен случај
- Лице кое употребува, односно злоупотребува дроги и други психотропни супстанции
- Лице кое злоупотребува алкохол или се лекува од алкохол
- Возрасно лице со изречена алтернативна мерка
- Возрасно лице по отпуштање од казнена установа
- Лице-жртва на трговија со луѓе
- Бездомно лице
- Старо лице
- Лице азилант
- Носител на згрижувачко семејство
- Други услуги што ги обезбедува ЦСР

## **9. Вонинституционална заштита**

- Сместување во згрижувачко семејство
- Мал групен дом
- Дневен центар за лица со ментална и телесна попреченост
- Дневен центар за улични деца - деца на улица
- Дневен центар за зависници од дрога и психотропни супстанции
- Центар за жртви на семејно насилство
- Центар за лица - жртви на трговија со луѓе
- Центар за лица бездомници
- Советувалиште за брак и семејство

## **10. Институционална заштита**

### **11. Превентивна работа**

### **12. Останати активности**

### **13. Човечки ресурси**

### **14. Просторно технички услови за работа**

### **15. Финансирање**

### **16. Препораки за адекватноста на мерките и активностите**

## 1. Појдовна основа

Социјалната заштита се утврдува како дејност од јавен интерес. Таа се дефинира како систем на мерки, активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, мерки наменети за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост како и за јакнење на капацитетот за сопствена заштитана граѓанинот.

Министерството за труд и социјална политика е централна институција која го врши креирањето на политиката, стратешкото планирање, спроведувањето и примената на Законите и другите прописи во областа на социјалната заштита, а Центрите за социјална работа непосредно ги реализираат истите.

Социјалната заштита на граѓаните државата ја остварува во согласност со начелото на социјална праведност, хуманизам и солидарност. Таа го воспоставува системот на социјална заштита и го овозможува неговото функционирање, обезбедувајќи услови и мерки за вршење на социјално-заштитната дејност и развивање на форми на самопомош.

Со својата работа ЈУМ ЦСР Свети Николе целосно е насочен кон остварување на стратегиите и приоритетите на Владата на РСМ и на МТСП и се постигнати целите дефинирани во Годишната програма.

ЈУМ ЦСР Свети Николе како меѓуопштинска јавна установа со јавни овластувања ја извршува дејноста на социјална заштита на подрачјето на Општина Свети Николе и општина Лозово согласно Законите и други законски и подзаконски акти кои се однесуваат на задачите на Центрите за социјална работа со примена на соодветна методологија за работа.

Целта на годишниот извештај е Центарот да ја прикаже извршената работа и постигнатите резултати за 2021 година, во однос на планираните цели дефинирани во годишната програма за работа за 2021 година и да даде поширока слика за состојбите во социјалното опкружување, а притоа нагласувајќи ги најприсутните социјални ризици. Извештајот содржи квантитативни податоци кои се изразени во табели, како и описни податоци за вкупните резултати од работењето со сите социјални појави во нашите општини, како и анализа на причините за степенот на реализација на програмата.

Овој Извештај е реализиран согласно Законот за извршување на буџет на РСМ за 2021 година, како и програмата на Владата на РСМ за средствата наменети за социјални надоместоци.

2021 година беше година на пандемија со Ковид -19, година на вонредна состојба, мерки за заштита од ковид кои на некој начин имаа влијание на начинот на давањето на социјалните услуги, како и за остварување на права од социјална заштита. Заради вонредната состојба во државата беа донесени повеќе уредби во областа на социјалната и детската заштита со цел на луѓето во вакви услови да им се олесни пристапот до социјалните права и услуги во услови на Пандемија со Ковид 19.

## 2. Законски влијанија

ЈУМ Центарот за социјална работа Свети Николе во својата работа се базира на Законот за социјалната заштита, Законот за семејството, Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, Закон за заштита на децата, Закон за правда за децата, ЗОУП, Кривичниот закон, Закон за извршување на санкциите и други закони, спроведување на програмата на Владата, програми на општината и одлуки и програми на Министерството за труд и социјална политика на РСМ.

Во текот на 2021 година поради Пандемијата со Ковид 19 се случија промени во законската и подзаконска регулатива во делот на олеснување на условите за остварување на социјалните права и услуги, но поради пандемијата немаме значително зголемување на број на корисници на правото на ГМП или некое друго право, заради материјална необезбеденост, ниту пак реализација на повеќе нови вработувања на корисниците на ГМП што беше и целта тие постепено да се вклучат на пазарот на трудот.

Во текот на 2021 година се продолжи со интегрираното водење на случај на сите предмети што значи подобар пристап до услуги и права на корисникот подобра и побрза заштита и целосна слика на домаќинството од сите аспекти од страна на еден стручен работник.

Измените и дополнувањата на Законот за заштита на децата како променетите услови за настава допринесоа да се изменат условите за продолжување на користење на одредени права од детска заштита.

Законот за социјална сигурност на старите лица обезбедува сигурна и подобра заштита на старите лица заради нивниот допринос во општествениот живот, без оглед што истите немаат работен стаж .

Бр.	Промена во релевантна регулатива – краток опис на промената или ново-донесена регулатива	Влијание врз работењето на центарот во смисла на потребни ресурси, начин на организација и слично.	Влијание на промената врз целните групи со кои работи центарот и општо врз социјалниот простор во надлежност на центарот
1.	Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство	Нема големо влијание на работата на Центарот , и нема влијание на потребата од зголемување на бројот на вработени	Има влијание на целните групи затоа што со овој закон се опфатени и сите жртви на родово базирано насилство и на тој начин им е овозможена заштитата и на таа група на луѓе

### 3.Опис на социјалниот простор

ЈУМ ЦСР Свети Николе како јавна установа со својот домен на работа ги опфаќа општините Свети Николе и Лозово.

**1.Демографските фактори**– На територијата на општина Свети Николе и општина Лозово има вкупно 18.497 жители регистрирани со податоците од ивршениот попис на население во 2002 год.бидејќи податоците од последниот попис од 2021 година се уште не ни се достапни.Со оглед на фактот што територијата на Свети Николе е со речиси чиста етничка структура на население,најголемиот број на права и услуги од социјална заштита ги користат лица кои се од Македонска националност но не изостанува и бројот на корисници од Турска,Ромска и Влашка националност, кои се повеќе застапени во општина Лозово. Од базата на податоци добиени од СПИЛ програмата констатирано е дека услуги и права од социјална заштита на територијата на општина Свети Николе во изминатата 2021 година користеле **3578** лица од кои **1563** користеле некое право ,а -- **2015** користеле услуга. Самите промени во општествениот систем носат промени и во функционирањето на семејниот систем и односите помеѓу членовите од семејството,независно дали станува збор за промени во материјалната состојба,брачните односи,појава на семејно насилство,малолетничкото престапништво и слично.Горенаведените промени наведуваат дел од населението да се најде во состојба на различен социјален ризик кои Центарот преку своите законски надлежности,правата и услугите кои им ги нуди на граѓаните им овозможува ублажување или елиминирање на причините кои ги довеле во состојба на социјален ризик.

### **2.Економските фактори** –

Во општина Свети Николе и општина Лозово споредбено со претходните години поради Пандемијата со Ковид -19 невработеноста се зголемила и во 2021 година од евиденцијата што ја води АВРСМ е утврдено дека на територијата на општина Свети Николе има 1310 лица кои се работоспособни и невработени.Од нив 581 лица се активни баратели на работа,729 пасивни кои не бараат вработување.На територијата на општина Лозово има вкупно 338 невработени од кои 205 активни баратели и 133 пасивни баратели на работа.

Во однос на образованието најзастапени невработени се лица со завршено средно образование и неквалификувани лица ,а во однос на полот преовладуваат невработени од машки пол.Согласно Програмата на Владата на РСМ,Оперативниот план за вработување и активните мерки за вработување и самовработување констатирано е дека мал дел од лицата кои биле корисници на

одредено право или услуга од системот на социјална заштита ги имаат искористено овие мерки, со што и социјалниот ризик во кој што се нашле го надминале.

Стручните лица од Центарот во секојдневната работа со корисниците на одредени права или услуги, навремено ги информираат за можностите кои ги имаат за вработување, а тоа имаше позитивно влијание на корисниците и намалување на ризиците во кои тие се нашле

### **3.Културни и религиски фактори –**

Културните и религиските фактори на територијата на општина Сети Николе и Лозово немаат големо влијание на појавата на одредени ризици на населението или намалување на истите;

### **4.Степен на образование на населението**

– Во 2021 година продолжија активностите за остварување на правото на образовен додаток со кој се обезбедува финансиска поддршка на поголем број на семејства корисници на право на детски и образовен додаток.Поради Пандемијата со Ковид 19,часовите во училиштата се одвиваа со присуство, но со почитување на мерките на заштита,па редовноста се уште не е услов за да го користат ова право во услови на пандемија со Ковид 19.Мотивацијата на учениците за продолжување на образованието е поголема.

### **5.Здравство**

- Реализираните програмски активности поврзани со здравствените проблеми немаат големо влијание за подобрување или надминување на ризиците поврзани со здравствени проблеми кај целните групи.

На територијата на Општина Свети Николе функционира една Јавната здравствена установа Здравен дом Свети Николе издвоена во две посебни амбуланти , Јавна здравствена установа и Центар за јавно здравје ПО Свети Николе, повеќе приватни стоматолошки ординации, четири аптеки,приватна лабораторија и др.

Како најизразени ризици во регионот кој што го покрива Центарот е ризикот од болест и зголемениот број на лица кои што поднеле барање за остварување на правото на помош и нега од друго лице.Центарот не може по основ на овој најзастапен ризик директно да делува на негово намалување, но може да придонесе во делот на финансиска поддршка на лицето со самото остварување на ова право.

Во 2021 година Пандемија со Ковид 19 продолжи и понатаму и сите права кои се остваруваа како резултат на здравствен проблем имаше можност со закажан термин преку матичен лекар на било која Комисија за туѓа нега низ РСМ само со увид во медицинската документација,а не и со непосреден преглед се добива наод и оцена за потреба од помош и нега од друго лице.Во однос на комисијата за оцена на работна способност при ФПИО НА РСМ истата работи само со непосреден преглед на луѓето и во текот на цела 2021 година редовно се решаваа предметите за разлика од 2020 кога воопшто не работеше таа комсија.

## **4.ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ**

Во овој дел се прави детална споредба на планираните и реализираните активности и резултати, во остварувањето на правата и услугите на корисниците.

Воедно, се дава и анализа на причините за разликите на планот во однос на реализацијата.

## **5.ПРАВА НА ПАРИЧНА ПОМОШ ОД СОЦИЈАЛНА И ДЕТСКА ЗАШТИТА**

Овој дел треба да содржи краток осврт на паричните права од Законот за социјална заштита и Законот за заштита на децата. За секое поединечно право се даваат податоци за број на предмети за претходните три години и се планира обем на работа за следната година. Со оглед на тоа што од втората половина на 2019 година дел од правата се групираа – во табелата за 2019 ќе се наведат правата кои тогаш се исплаќале, а бројот на предмети за новите права ќе се стават во табелата за 2020 и 2021. Број на предмети во работа	Предмети во работа			Планирани	Разлика
	2019	2020	2021	2021	
Социјална парична помош	115	/	/	/	/
Постојана парична помош	77	/	/	/	/
Гарантирана минимална помош	192	198	220	220	0
Надоместок за слепило и мобилност	96	/	/	/	/
Надоместок за глувост	48	/	/	/	/
Надоместок заради попреченост	144	129	113	141	-28
Надоместок за помош и нега од друго лице	495	553	570	590	-20
Надоместок на плата за скратено работно време	2	2	2	4	-2
Додаток за домување	0	0	0	0	0
Траен надоместок	0	0	0	0	0
Еднократна парична помош	85	64	88	85	3
Социјална сигурност на стари лица	24	18	23	20	3
Детски додаток	67	102	113	120	-7
Посебен додаток	64	51	56	60	-4
Еднократна парична помош за новороденче	104	116	114	122	-8
Образовен додаток	68	113	113	130	-17
Родителски додаток за трето и четврто дете	205	162	150	158	-8
Парични надоместоци од други закони	1	1	1	0	1
<b>Вкупно</b>	<b>1787</b>	<b>1509</b>	<b>1563</b>	<b>1650</b>	<b>-87</b>

- Најзастапени предмети во работа, се предметите за паричен надоместок за помош и нега од друго лице, а потоа ГМП и родителски додаток за трето дете.
- Најголема отстапка на реализирано во однос на планирано има кај предметите за паричен надоместок за помош и нега од друго лице. Разликата е поголема од планирано до реализирано и кај предметите на ГМП и образовен додаток. Поради пандемијата со Ковид-19 во текот 2021 со уредби со законска сила беа олеснети некои услови за остварување на овие права и поради тоа и имаме поголем број на корисници отколку што имаме планирано.

### 5.1. Гарантирана минимална помош

		Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	2021
Предмети	Пренесени	0	170	198	198	0
	Новопримени	187	67	52	70	-18
	Укинати	6	27	13	30	-13
	Одбиени	12	12	17	18	1
	Предмети во работа-нерешени	2	<b>0</b>	<b>2</b>	0	<b>0</b>
	Позитивно решени	170	<b>198</b>	<b>220</b>	220	<b>0</b>



		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	2021
Корисници	Носители	170	198	220	220	0
	Вкупно корисници	354	416	423	440	17

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	2021
Исплатен и средства	Исплатени средства	8.559.316	12.509.861	18.692.709	17.138.616	1.554.093
	Неосновано исплатени	0	0		0	
	Вратени средства	0	0		0	

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	2021
Жалби	Поднесени	/	3	11		
	Усвоени		0	4		
	Одбиени		3	7		

Бројот на корисници на правото на ГМП во 2021 година е малку зголемено во споредба со 2020 година. Поради Пандемијата со Ковид 19 и оваа година беа донесени многу уредби со законска сила за олеснување на пристапот до ГМП за оние баратели кои во овој период останале без работа. Немаме разлика од бројот на планирани и бројот на новопримени предмети, односно колку е планирано толку имаме и реализирано.

Поради Пандемијата уште се уште се на сила уредбите со законска сила каде се предвидени одредени олеснувања како што е : полнолетните корисници немора задолжително да бидат пријавени во АВРСМ, не се земаа приходите од претходните три месеци туку од месецот во кој се поднесува барањето и претходниот месец, а олеснување имаше и во делот на недвижен имот( градежно земјиште), како и тоа дека не смеат да поседуваат моторно возило поново од 5 години.

Во предметите на ГМП за корисниците кои се неспособни за работа ,а кои беа на контролен преглед оваа година редовно беа решавани предметите од страна на Комисијата за оцена на работната способност .

## 5.2. Паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенци во домаќинството,

		Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Корисници	Носители	138	216	220	220	
	Вкупно корисници	311	434	423	440	
Средства	Исплатени/Потребни средства	913.809	217.728	228.800	224.400	

Ова право во 2021 година поради Пандемијата со Ковид -19 немаше прекин на исплатата на трошоците за енергенци на корисниците на ГМП, односно со уредба со законска сила беше продолжено исплатата на ова право за целиот период во текот на цела година ,а не само во периодот од октомври до април .

### 5.3.Надоместок заради попреченост

Вид попреченост		Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
тешка или длабока интелектуална попреченост	Пренесени	12	14	19	19	0
	Новопримени	2	7	2	5	-3
	Одбиени	0	2	3	1	2
	Предмети во работа-нерешени	0	0	0	0	0
	Позитивно решени	14	19	18	23	-5
најтешка телесна попреченост	Пренесени	25	23	30	30	0
	Новопримени	0	9	0	5	-5
	Одбиени	2	2	5	0	5
	Предмети во работа-нерешени	0	0	0	0	0
	Позитивно решени	23	30	25	35	-10
потполно слепо лице	Пренесени	46	43	42	42	0
	Новопримени	4	1	0	1	-1
	Одбиени	7	2	6	3	3
	Предмети во работа-нерешени	0		0	0	0
	Позитивно решени	43	42	36	40	-4
потполно глуво лице	Пренесени	40	38	38	38	0
	Новопримени	0	4	0	6	-6
	Одбиени	2	4	4	1	3
	Предмети во работа-нерешени	0		0	0	0
	Позитивно решени	38	38	34	43	9
Средства	Исплатени/			9.11	10.4	1.327.19
	Потребни средства	11.79 7.541	10.12 0.737	0.57 6	37.7 68	2

Ова право надоместок заради попреченост е исто така воведено со Законот за социјалната заштита од 23.05.2019 година. Правото може да го оствари лице над 26 до 65 годишна возраст, додека претходно МИС и глумост можеа да користат и лицата постари од 65 години. Во текот на 2021 година корисниците на ова право кои се на контролен преглед редовно ги донедуваа конзилијарните мислења од страна на Комисиите. Во оваа година имаме скоро секаде повеќе планирани од реализирани.

#### 5.4.Надоместок за помош и нега од друго лице

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	525	495	553	553	0
	Новопримени	234	203	221	210	11
	Укинати	0	95	91	110	-21
	Одбиени	181	50	84	63	21
	Предмети во работа-нерешени	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	0	<b>29</b>
	Позитивно решени	<b>495</b>	<b>553</b>	<b>570</b>	590	<b>-20</b>

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатен и средства	Исплатени средства	28.085.810	30.857.353	29.819.177	31.854.276	2035099
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	5668,0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	40	12	17	15	
	Усвоени	4	3	2	5	
	Одбиени	36	9	15	10	

Во изминатата 2021 година правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице го користеа поголем број на корисници од минатата година. Корисниците на ова право имаа потешкотии околу закажување на термин на комисија од страна на матичните лекари, но имајќи впредвид дека се повеќе комисији, најчесто редовно ги добивавме наодите од Комисиите по пошта со мали искучоци и задоцнувања. Проблем имавме околу тоа што матичните понекогаш кога закажат упат за на комисија не ги известат странките дека треба веднаш и кај нас да поднесат барање, па се случуваше некогаш да добиеме готов наод, а за истото кај нас странката да нема поднесено барање. Комисиите и оваа година одлучуваа само по доставена медицинска документација, а не со преглед на корисниците. Како и кај другите права имаме поголема разлика во планирани и реализирани.

#### 5.5.Надоместок на плата за скратено работно време

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	1	2	2	2	0
	Новопримени	1	0	1	2	-1
	Укинати	0	0	1	0	1
	Одбиени	<b>0</b>	0	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
	Позитивно решени	2	2	2	4	-2
					363.648	

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	152.603	181.824	194.292	363.648	-169.356
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Усвоени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Во 2021 година имаме тројца корисници на ова право ,двајца се родители на деца со најтежок облик на хронични заболувања, а еден од нив е на дете со комбинирани пречки во развојот.Еден од родителите во текот на годината престана да го користи ова право бидејќи напушти работа,а услов за остварување е двајцата родители да се во редовен работен однос, така што 2021 година повторно ја завршивме со двајца корисници. Имаме повеќе планирани од реализирани .

#### 5.6.Додаток за домување

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	0	0	0	0	0
	Новопримени	0	0	0	0	0
	Укинати	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Позитивно решени	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	0	0	0	0	0
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Усвоени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Во 2021 година немаме такви корисници

#### 5.7. Траен надоместок

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Парична помош за згрижувач	Пренесени	0	0	0	0	0
	Новопримени	0	0	0	0	0
	Укинати	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Позитивно решени					

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	0	0	0	0	0
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Уسوени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Во 2021 година немаме корисници на правото на траен надоместок, а се работи за родители кои се грижеле за своето дете со попреченост и истото не било сместено во Установа.

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Родител кој се грижел за дете со попреченост	Пренесени	0	0	0	0	0
	Новопримени	0	0	0	0	0
	Укинати	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Позитивно решени	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	0	0	0	0	0
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Уسوени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Во 2021 година немаме корисници на правото на траен надоместок, а се работи за родители кои се грижеле за своето дете со попреченост и истото не било сместено во Установа

### 5.8.Еднократна парична помош

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	0	0	0	0	0
	Новопримени	85	64	88	85	0
	Укинати	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0
	<b>Предмети во работа</b>	<b>85</b>	<b>64</b>	<b>88</b>	85	<b>3</b>
Исплатени средства	Исплатени средства	364.500	263.000	355500	360.000	4500
	Неосновано исплатени	0	0		0	0
	Вратени средства	0	0		0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Усвоени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Бројот на корисниците на ЕПП малку е зголемен од претходната имајќи предвид дека и во 2021 година продолжи пандемијата со ковид 19 и многу корисници имаа потреба од таа помош, но секако имаше и ЕПП поради смрт, поради болест и најмногу за егзистенционални потреби .

### 5.9.Социјална сигурност за стари лица

		Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмет и	Пренесени	0	22	18	18	
	Новопримени	24	1	6	3	
	Укинати	2	5	1	1	
	Одбиени	0	0	0	0	
	Предмети во работа-нерешени	0	0	0	0	
	Позитивно решени	22	18	23	20	
Средства	Исплатени/Потребни средства	602.00	1.225.76	1.54225	1.587.49	
		0	8	6	6	

Правото на социјална сигурност на старите лица се однесува за оние стари лица на возраст над 65 години кои немаат никаков приход, без оглед на тоа дали имаат блиски сродници кои би се грижеле за нив .Во 2021 година има мало зголемување на нови корисници на ова право,односно оние кои користеле претходно ГМП со наполнување на 65 години после три месеци без приход можат да продолжат да користат СП.Карактеристично за ова право е доколку лицето оствари и минимален приход во претходните три месеци на истиот целосно му се прекинува .За ова право имаме повеќе реализирани од планирани корисници.

### 5.10.Детски додаток

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	15	67	102	102	0
	Новопримени	58	54	24	30	-6
	Укинати	6	18	12	10	2
	Одбиени	0	1	2	2	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0	0	0	0
	Позитивно решени	67	102	112	120	-8

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	753.424	1.486.992	1.897393	1.730.532	166861
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Уسوени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Правото на детски додаток во 2021 година го имаат остварено поголем број на корисници 112 од причини што како корисници на ова право првенствено станаа корисниците на ГМП, а потоа и вработените ,пензионерите или сите кои имаат остварено некаков приход.Исто така сега со зголемување на минималната плата се зголемува и прагот за остварување на ова право на лицата кои не се корисници на ГМП.И овде имаме повеќе планирани од реализирани.

### 5.11.Посебен додаток

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	60	64	51	51	0
	Новопримени	4	3	16	14	2
	Укинати	0	15	9	5	4
	Одбиени	0	1	2	0	-1
	Предмети во работа-нерешени	0	0	0	0	0
	Позитивно решени	64	51	56	60	-4

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	4.162.576	3.813.854	3.708.884	4.191.960	-483.076
	Неосновано исплатени	3.364	3.364	0	0	0
	Вратени средства	0	3.364	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Уسوени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Правото на ПД нема некои посебни промени и сите корисници на правото на ПД немаат годишна обнова.Бројот на овие корисници во 2021 година е незначително зголемен со оглед на тоа што оваа година работеше комисијарта за категоризација .И овде има повеќе планирани од реализирани.

### 5.12.Еднократна парична помош за новороденче

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	0	0	0	0	
	Новопримени	105	116	114	122	-8

	Укинати	0	0	0	0	0
	Одбиени	1	0	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0	0	0	0
	Позитивно решени	104	116	114	122	-8

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	985.527	1.345.036	1.405.884	1.815.120	409.236
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Усвоени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Ова право ЕППН има минимално намливање на бројот на корисници на ова право и во 2021 година се 114,а се исплаќа ЕППН за прво и за второ живородено дете .Бројот на реализирани е помал од бројот на планирани што е случај во скоро сите права.

### 5.13.Образовен додаток

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	7	68	113	113	0
	Новопримени	61	121	34	130	-96
	Укинати	0	76	22	113	-79
	Одбиени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0	0	0	0
	Позитивно решени	68	113	125	130	-5

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	192.000	822.677	1.115.388	1.319.849	204.461
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Усвоени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0



Образовниот додаток е право од детска заштита воведено со измените на Законот за заштита на децата од 23.05.2019 година .Во новото право од детска заштита образовен додаток опфатени се сите деца од семејства корисници на право на ГМП или семејства со мали приходи кои користат право на ГДД,а чии деца се вклучени во образовниот процес и од основно и од средно училиште.Во ова право влегува и правото за студирање кое претходно беше право од социјална заштита.Бројот на корисници на правото на образовен додаток е значително зголемен .Бројот на корисници за образование додаток за студирање и оваа година користат само еден корисник.Поради пандемијата со ковид -19 условот за редовност на учениците од 85 % и оваа година не се бараше.Бројот на реализирани новопримени и укинати е многу помал отколку бројот на планирани бидејќи во планот во 2021 година е планирано дека ќе има многу повеќе нови корисници на образовен додаток што не беше така,но во бројот на позитивно решени предмети нема голема разлика.

#### 5.14.Родителски додаток

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	190	199	156	162	-6
	Новопримени	9	3	11	5	6
	Укинати	0	46	21	9	12
	Одбиени	0	0	2	0	2
	Предмети во работа-нерешени	0	0	0	0	0
	Позитивно решени	199	156	144	158	-14

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатен и средства	Исплатени средства	19.131.052	16.587.241	14.838432	17.088.961	-2.250.529
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Усвоени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Бројот на корисници на правото на родителски додаток за трето дете во 2021 година е 144 и е намален во споредба со претходната година од причини што имаше поголем број на корисници кои ова право го користат 10 години и истото мора да престане.Нови корисници немаме многу, бидејќи условот за остварување на правото е семејството кое има трето живородено дете да не е материјлно обезбедено односно да има помал проесечен приход од минималната плата.Новиот закон почна да важи 10 месеци по неговото донесување односно од 24.03.2020 година,а дотогаш сите кои остварија право остварија по стариот закон и ќе го користат во период од 10 години .

#### 5.15.Паричен надоместок на мајка која родила четврто дете

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	6	6	6	6	0
	Укинати	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	842.832	842.832	842.320	842.320	0
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Усвоени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Ова право го користат само 6 семејства стари корисници ,а во измените на Законот за заштита на децата ова право не е предвидено.Го користат само оние семејства кои тогаш го оствариле , а ќе го користат во период од 15 години од нивното остварување.

#### 5.16.Цивилна инвалидна

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	1	1	1	0	1
	Новопримени	0	0	0	0	0
	Укинати	0	0	1	0	1
	Одбиени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Позитивно решени	1	1	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	337140	341.112	105.693	341.112	235419
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Усвоени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

На правото на Цивилна инвалидна во 2021 година имавме само 1 корисник и истиот почина во јули 2021 година.

### 5.17. Парична помош за лице кое до 18 год. имало статус на дете без родители и родителска грижа

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	0	0	0	0	0
	Новопримени	0	0	0	0	0
	Укинати	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Позитивно решени	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	0	0	0	0	0
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Усвоени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Ова право е по стариот закон за социјалната заштита и немаме такви корисници.

### 5.18. Парична помош за студирање

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	3	3	1	1	0
	Новопримени	0	0	0	0	0
	Укинати	0	2	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Позитивно решени	3	1	1	1	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	889.236	387.072	293.784	0	
	Неосновано исплатени	0	96.768		0	
	Вратени средства	0	0		0	

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	2	0	0	0
	Усвоени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	2	0	0	0

Правото на парична помош за студирање по ЗСЗ не постои, но како право од детска заштита има правото на образовен додаток и имаме таков 1 корисник.

### 5.19.Право на надоместок на трошоци за сместување на лицето и надоместок за згрижување

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	0	1	2	0	2
	Новопримени	1	1	0	0	0
	Укинати	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Позитивно решени	1	2	2	0	2

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	18.938	281.134	293.784	293.784	0
	Неосновано исплатени	0	0	0	0	0
	Вратени средства	0	0	0	0	0

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0	0	0	0
	Уسوени	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0

Имаме едно дете сместено во згрижувачко семејство и две деца сместени во роднинско згрижувачко семејство така што имаме две згрижувачки семејства на кои се исплаќа надоместок на трошоци за сместување и за згрижување.

### 5.20.Право на здравствена заштита

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Предмети	Пренесени	67	67	62	62	0
	Новопримени	3	4	5	2	3
	Укинати	<b>3</b>	8	7	3	4
	Одбиени	0	1	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
	Позитивно решени	<b>67</b>	62	60	61	-1

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Исплатени средства	Исплатени средства	1.394.827	1.445.881	1.551.072	1.371.829	
	Неосновано исплатени	0	0		0	
	Вратени средства	0	0		0	

		Релизирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Жалби	Поднесени	0	0		0	
	Уسوени	0	0		0	
	Одбиени	0	0		0	

Право на здравствена заштита е условено право кое можат да го остварат лица кои се веќе корисници социјална услуга вон-семејна заштита сместување во институција,згрижувачко семејство, корисници на ГМП неспособни за работа, корисници на правото на помош и нега од друго лице ,корисниците на правото на попреченост, , како и корисниците на право на социјална сигурност на старите лица кои неможат да остварат здравствено осигурување по друг основ. Отстапките во број на корисници од планираното е многу мал, а и бројот на корисници во 2021 година е минимално зголемен од претходната.

## 5.21.Паричен надоместок од други закони

		Реализирано			План 2021	Разлика
		2019	2020	2021		
Предмети	Пренесени	0	0	0	0	0
	Новопримени	0	0	0	0	0
	Укинати	0	0	0	0	0
	Одбиени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0	0	0	0
	Позитивно решени	0	0	0	0	0
Средства	Исплатени/Потребни средства	0	0	0	0	0

## 6.СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА И СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

### 6.1.СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА

Планирана активност	Учесници/целна група (описно)	Број/опфат на учесници		Очекувани позитивни влијанија/исходи	
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено
Организирање работни средби со стручен кадар во образовни установи за координација на превентивни активности зав ажноста на воспитно образовниот процес и превенција од малолетничко престапништво	Педагошко психолошка служба од училиштата и претставници од ЦСР	15	Не се реализирани поради Пандемијата со Ковид 19 училиштата не работат и истите се оставени за 2022 година	Зголемување на редовноста на учениците и намалување на малолетничко престапништво	Зголемување на редовноста на учениците и намалување на малолетничко престапништво
Организирање на средби со стручен кадар од здравствени институции за координација на превентивни активностиПодобрување на меѓусебната соработка во делот на	Претставници од ЦСР Свети Николе и Здравствен дом Свети Николе, вклучувајќи и раководни лица од	2 средби и годишно	Не се реализирани поради Пандемијата со Ковид 19 и обврските на здравствени работници и	Подобрување на меѓусебната соработка,подобра координација меѓу институциите	Подобрување на меѓусебната соработка,подобра координација меѓу институциите

			истите се оставени за 2022 година		
Учество во активности во основни училишта за превенција од одреден ризик(трибини , фокус групи и други настани)	Превенција од болести на зависност, права на детето, препознавање на семејно насилство	Ученици од 6 до 9 одделение во сите основни училишта	Не се реализирани поради Пандемијата со Ковид19 и истите се оставени за реализација во 2022 година	Подобра информираност на 100 ученици за препознавање на наведените ризици и последици од	Подобра информираност на 100 ученици за препознавање на наведените ризици и последици од

Сите активности од социјална превенција кои беа предвидени за 2021 година не се реализирани поради Пандемијата со ковид 19 и немање услови истите да се реализираат и затоа истите се предвидуваат како активности и во 2022 година и се надеваме дека ќе бидат целосно реализирани оваа година.

## 6.2.СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

### 6.2.1.Услуги на информирање и упатување

	Реализирано			План	Разлика
	2019	2020	2021	2021	
Услуга на информирање	348	382	495	390	+105
Услуга на упатување до друга институција	30	37	51	40	+11
<b>Вкупно</b>	<b>378</b>	<b>419</b>	<b>546</b>	<b>430</b>	<b>+116</b>

Услугите на информирање и упатување опфаќаат информирање на граѓаните за правата од социјална заштита и расположливите социјални услуги, првична проценка и упатување до други институции, со цел остварување непречен пристап до правата и услугите.

### 6.2.2.Услуги на стручна помош и поддршка

	Реализирано			План	Разлика
	2019	2020	2021	2021	
Услуги на стручна помош и поддршка	68	77	115	80	+35
<b>Вкупно</b>	<b>68</b>	<b>77</b>	<b>115</b>	<b>80</b>	<b>+35</b>

Услугите на стручна помош и поддршка на поединец и семејство опфаќаат помош и поддршка за надминување на индивидуални и семејни проблеми преку проценка, планирање, интервенции за заштита и евалуација, како и следење на состојбата по завршување на интервенциите, со цел зајакнување на корисниците, промоција на нивниот непречен развој, обезбедување и одржување на добросостојбата и независноста и нивно долгорочно оспособување за самостојно надминување на социјалните проблеми.

### 6.2.3. Услуги на советување

	Реализирано			План	Разлика
	2019	2020	2021	2021	
Подготовка за брак, живот во семејство, родителство, планирање на семејство, брачно/партнерско советување за партнери со нарушени односи	30	28	48	35	+13
Советување при развод на брак	104	135	138	126	+12
Семејна медијација за семејства со нарушени семејни односи	100	99	115	116	-1
Психо-социјална поддршка за жртви на семејно насилство	234	245	267	260	+7
Психо-социјален третман на сторители на семејно насилство и	20	14	18	20	-2
Други специјализирани видови на советувања	0	0	0	0	0
<b>Вкупно</b>	<b>488</b>	<b>521</b>	<b>586</b>	<b>557</b>	<b>29</b>

Услугите на советување опфаќаат советодавна работа, односно советувалишна работа, со цел превенирање, ублажување и надминување на последиците од настанатите социјални проблеми на поединец и семејство, и тоа:

- подготовка за брак, живот во семејство, родителство, планирање на семејство, брачно/партнерско советување за партнери со нарушени односи,
- советување при развод на брак,
- семејна медијација за семејства со нарушени семејни односи,
- психо-социјална поддршка за жртви на семејно насилство,
- психо-социјален третман на сторители на семејно насилство и
- други специјализирани видови на советувања

#### 6.2.4.Услуги во домот

	Реализирано			План	Разлика
	2019	2020	2021	2021	
Помош и нега во домот	0	0	0	2	-2
Лична асистенција	0	0	0	2	-2
Вкупно	0	0	0	4	-4

Услуги во домот се услуги за обезбедување помош и нега во домот на лице со привремено или трајно намален функционален капацитет, со цел овозможување на лицето да продолжи да живее во сопствениот дом и превенција на потребата од вонсемејна заштита.

Овие две услуги се уште не се развиени во нашата општина. За лична асистенција имаше заинтересирани неколку лица со попреченост, но кај нас нема лиценцирани лични асистенти и истата неможе да се реализира.

#### 6.2.5.Услуги во заедницата

##### Центри за Дневен престој :

##### ➤ Центар за дневен престој за лица со попреченост

Корисници	Реализирано			План	Разлика
	2019	2020	2021	2021	
Вкупен број на категоризирани лица на територијата што ја покрива ЦСР на возраст од 0-26	18	18	10	18	-8
Број на упатени во Центар за дневен престој	12	13	13	14	-1
Просечен број на присутни во центар за дневен престој	9	9	6	11	-5

##### Покрај ова се планира и:

- **Работа со корисници и семејства,**

Дневниот центар за лица со интелектуална и телесна попреченост функционира од 19.12.2010 година ,во овие години резултатите се позитивни односно работејки по претходно утврдена програма за работа на месечно ниво , се придонесе кон зголемување на самостојноста при извршување на секојдневните работни активности се стекнаа огромен број на навики кој придонесоа да се подигне нивото на хигиена ,самостојна исхрана , самостојно извршување на физиолошките потреби , соблекување, облекување, развој на работни навики и моторни вештини , елементарно описменување и сл.

Во 2021 година поради пандемијата со ковид 19 ,дневниот центар своите редовни активности ги извршуваше согласно препораките од надлежните органи. Во овој период имаше намален број на корисници кој доаѓаа во Дневниот Центар,а со оние кои беа дома беа во постојана комуникација со корисниците како преку телефонски јавувања така и преку посети во домовите. Континуирано се делеа едукативни материјали како и работни задачи согласно предвидените програмски активности.

Имајќи ги во предвид проблемите кои настанаа од пандемијата со ковид 19 можеме да констатираме дека програмските активности предвидени во програмата за 2021 година воглавно успеавме да ја реализираме .



Со родителите сме во постојана комуникација и соработката во изминатиот период е позитивна и заеднички се изнаоѓаат решенија за одредени настанати проблеми особено за новонастанатата состојба со ковид кризата .

### Листа на услуги во Дневниот Центар:

Продолжуваме согласно сегашната динамика особено ориентирани кон оспособување за што поголема самостојност при извршување на секојдневните активности како дома така и во Д.Центар .

Како листа на услуги би ги навеле следниве:

- Индивидуален третман ,претежно од дефектолошки аспект.
- Психосоцијална помош и поддршка за интеграција во локалната средина.
- Ресоцијализација , работна окупација, професионална ориентација и работно ангажирање/вработување (досега сме посредувале за вработување на поголем број на луѓе со хендикеп кои денес успешно се вработени во некоја од заштитните фирми во Општината)
- Сензомоторен развој , едукација и интеграција
- Советодавна работа со родители
- Помош при упатување на комисија за категоризација
- Помош при остварување на права од социјалната и детската заштита

- **Потреби за подобрување на условите за работа и ефектите од работата,**

Дневниот центар е солидно опремен и просторно ги задоволува потребите . Во моментот во Дневниот центар дневно се згрижени 13 корисници од кои (5 се со умерена интелектуална попреченост,5 со тешка интелектуална попреченост,3 со комбинирани пречки). Во дневниот центар работи стручен тим од 2 вработени соц.работник –водител на случај од службата за услуги , дефектолог и еден волонтер негувателка ангажирана преку проектот за општокорисна работа кој го води Локалната самоуправа. Имајќи го во предвид фактот што поголемиот број на лица со попреченост се возрасни како и возраста на нивните родители се јавува потреба од отворање на посебен центар за прифаќање на овие лица каде би живееле самостојно со 24 часовна поддршка .

- **. Начин на зголемување на опфат и присутност**

Имајќи го во предвид фактот што поголемиот број на деца со попреченост се редовни ученици преку процесот на инклузија , дневниот центар е спремен и има можности на овие лица да им пружи одредени услуги во одреден временски период по завршување на часовите а исто така секогаш сме на располагање и на нивните родители нудејќи разновидни совети , како и помош при остварување на своите права .

Сензорната соба е наменета за помали корисници и се планира биде една мала занимална каде би се работело со децата од училиште а со самото тоа и би ги поделелиле групите согласно нивната возраст.

### ➤ Центар за дневен престој на деца во ризик

Корисници	Реализирано			План 2021	Разлика
	2019	2020	2021		
Вкупен број евидентирани деца на улица на подрачјето на ЦСР	0	0	0	0	0
Број на упатени во центар за дневен престој	0	0	0	0	0
Просечен број на присутни во центар за дневен престој	0	0	0	0	0

ЈУМ Центар за совијална работа Свети Николе нема Дневен центар за деца на улица и досега од евиденцијата нема евидентирани деца на улица

➤ **Центар за рехабилитација и ресоцијализација**

Корисници	Реализирано			План 2021	Разлика
	2019	2020	2021		
Вкупен број евидентирани зависници на подрачјето на ЦСР	0	0	0	0	0
Број на упатени во Центар за рехабилитација и ресоцијализација	0	0	0	0	0
Просечен број на присутни во центар за рехабилитација и ресоцијализација	0	0	0	0	0

Во општина Свети Николе нема отворено таков Центар

➤ **Центар за дневен престој за бездомни лица**

Корисници	Реализирано			План 2021	Разлика
	2019	2020	2021		
Број на корисници	0	0	0	0	0

Во општина Свети Николе нема отворено таков Центар

➤ **Центар за дневен престој за стари лица**

Корисници	Реализирано			План 2021	Разлика
	2019	2020	2021		
Број на регистрирани корисници во ДЦ	0	0	0	0	0
Просечен број на присутни во дневен центар	0	0	0	0	0

Во општина Свети Николе нема отворено таков Центар

**Центри за привремен престој (ЦПП)**

- **Центар за жртви на семејно насилство /Центар за жртви на семејно насилство, центар за жртви на родово-базирано насилство и центар за жени жртви на сексуално насилство и силување**

Број на корисници	Реализирано			План 2021	Разлика
	2019	2020	2021		
	8	3	5		

Во текот на 2021 година во Центарот за жртви на семејно насилство беа згрижени 5 корисника мајака со 4 деца. Центарот им обезбедува живеалиште со дневен престој, спална и санитарен чвор каде корисниците можат да ги обавуваат секојдневните активности за живеење, им обезбедува храна која сами ја подготвуваат, средства за хигиена со кои тие самостојно одржуваат хигиена. за време на престојот стручните лица од Центарот на секој корисник спрема потребите им укажува психосоцијална

подршка и третман со цел полесно и побезболно надминување на стресните состојби и трауми предизвикани од насилството, работи на нивните потреби за понатамошно уредување на нивниот живот преку соработка со стручните лица од нивниот матичен центар од кај доаѓаат. Центарот по потреба на корисниците ги придружува во обезбедување на здравствени услуги ( кај овие корисници во оваа година имавме скршеница на прст од раката за што малолетното дете е однесено на лекар, на специјалистички преглед во Штип, а за мајката е обезбедена стоматолошка услуга за лекување на заб. Безбедноста и сигурноста во центарот за жртви на семејно насилство ја обезбедува ПС Свети Николе до која веднаш при сместување на корисник телефонски ги информираме, а потоа и по писмен пат за присуството на лица во шелтерот. Особена потешкотија и недостаток во работата е немање на службени лица во ЦЛЖСН после работното време, ноќе и за време на викенд. Службени лица од ЦСР по потреба и проценка после работно време вршат повремени контроли но истите се недоволни за ваков облик на заштита. На корисниците во шелтерот не им се остава телефон и истите немаат можност за комуникација со службените лица. Друг посериозен проблем кој се јавува и се согледува од досегашниот престој на жртви на насилство е долгото престојување во шелтерот особено кога жртвите се надвор од нашата општина па истите во периодот кога тие веќе го надминуваат стресниот период и се враќаат во нормално секојдневно функционирање поради одалеченоста од своето место на живеење не се во состојба сами да ги искористат нивните резилентни и силни страни и самостојно да се враќаат во нормалното функционирање ( работата, одржување на живеалиште, одржување на семејни врски, планирање на натамошното живеење). Пандемијата немаше некое значително влијание врз работата на шелтерот.

➤ **Центар за жртви на трговија со луѓе**

Број на корисници	Реализирано			План 2021	Разлика
	2019	2020	2021		
	0	0	0	0	0

Во Свети Николе нема отворено ваков Центар и досега со оглед на бројот на пријавени случаи сметам дека немаме потреба од негово отварање. Оваа услуга би можеле да ја реализираме преку веќе постоечките вакви центри

➤ **Центар за бездомници**

Број на корисници	Реализирано			План 2021	Разлика
	2019	2020	2021		
	0	0	0	0	0

Немаме ваков центар и ЈУМ ЦСР Свети Николе не дава ваква услуга, а доколку има потреба услугата ќе ја обезбеди преку веќе постоечките вакви центри.,

➤ **Центар за деца кои ќе се затекнат без родителска грижа или како скитаат и деца жртви на злоупотреба**

Број на корисници	Реализирано			План 2021	Разлика
	2019	2020	2021		
	0	0	0	0	0

Во нашата општина нема отворено таков центар, а и немаме евидентирано такви корисници

➤ **Советувалиште**

Корисници	Реализирано			План 2021	Разлика
	2019	2020	2021		
Вкупен број на евидентирани корисници во Советувалиште	52	30		21	
Број на корисници по одредени ризици -браќ и семејство -семејно насилство -деца во ризик и сл	28 11 13	14 8 8	20 14 9	13 браќ и семејст во 3 семејно насилст во 5 деца во ризиќ	7 11 4

Работата на советувалиштето во 2021 година е речиси слична како и претходните години со тоа што советувалишна работа се спроведува со поединечни семејства, немаме групна работа со повеќе различни семејства. Особена потешкотија во советувалишната работа е тоа што интересот за посета на советувалиште е мал, недоследен и се сведува само на неопходниот минимум. Недостатокот и слабата мотивираност за ваквиот облик на работа нашиот Стручен тим го анализира како резултат на стигмата во општествената средина за посета на советувалишта, работата на истите стручни лица во советувалиште и во услугите кои ги добиваат како корисници од каде се упатени на пример водителот во мировна постапка е истиот што и во советувалиште, ист психолог педагог и нема јасна дистинкција во советувалиште да се работи на здрави модели на семејно и браќно функционирање за разлика од мировна постапка каде би се работело на дијагностика на лошо функционирање и потенцијали за надминување. Сметаме дека советувалишта треба да бидат издвоени професионални со конкретни програми за да го дадат својот ефект. Со ова се јавува и професионализација и обука на профили кои би работеле само советувалишна работа.

Во 2021 година забележителен е тренд на зголемување на бројот на лица во советувалиште што се должи на олеснување на мерките од Пандемијата, а секако и од заинтересираноста на корисниците да ја добијат оваа услуга.

## 6.2.6 Услуги на вон-семејна заштита

### 6.2.6.1 Живеење со поддршка

Давател на услугата	Број на корисници	Реализирано			План 2021	Разлика
		2019	2020	2021		
ОЕ на СОС Детско село		1	2	0	1	-1
ПОРАКА НЕГОТИНО-Неготино		1	1	1	1	0

### 6.2.6.2 Згрижување во друго семејство

Згрижување во друго семејство	Број на корисници	Реализирано			План 2021	Разлика 2021
		2019	2020	2021		
Сместување во згрижувачко семејство		1	4	5	3	+2
Роднинско згрижување		0	2	2	/	/

Со услуги на вон-семејна заштита се обезбедува основна заштита која опфаќа: сместување, помош и поддршка од стручни лица, згрижување, исхрана, облека, здравствена заштита, и други услуги во зависност од видот на корисниците, кои немаат услови за живеење во своето семејство или од други причини им е потребна вон-семејна заштита.

### 6.2.6.3 Сместување во установа

За сместените во установа да се даде преглед на број на корисници за секоја установа:

Установа	Број на корисници	Реализирано			План 2021	Разлика 2021
		2019	2020	2021		
ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола		2	2	1	2	1
ЈУ Детски Дом 11 Октомври		0	/	/	0	0
ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведење		0	/	/	2	2
ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје		0	/	/	0	0
ЈУ Завод за заштита и рехабилитација - Бања Банско, Струмица		0	/	/	0	0
ЈУ Специјален Завод Демир Капија		0	6	6	6	0
ЈУ Дом за стари лица		0	5	4	4	0
Установа за прифат на братели на азил		0	0	0	0	0

Нема големи промени во бројот на корисници во 2021 година од претходната, освен 1 починато лице во дом за стари Зафир Сајто Куманово.

### 6.2.6.4. Сместување во групен дом

Групен дом	Број на корисници	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021		
Берово	0	0	0	0	0	0
Штип	0	0	0	0	0	0
Кавадарци	0	0	0	0	0	0

Во 2021 година немаме корисници сместени во мал групен дом.

## 7. ПОСТАПКИ КОИ СЕ ВОДАТ ВО ЦСР

Број на предмети во работа	Реализирано			План	Разлика
	2019	2020	2021	2021	2021
<b>Брак и семејство</b>	<b>282</b>	<b>164</b>	<b>204</b>	<b>188</b>	<b>16</b>
Бракоразводи- постапки за мирење	29	18	28	25	+3
Лица со нарушени партнерски и брачни односи	41	29	41	21	+20
Дете на кое му се уредуваат односите со родителот со кој не живее	31	53	56	48	+8
Вонбрачно доверување на дете	3	0	0	2	-2
Малолетно лице кое сака да стапи во брак пред полнолетство	3	0	0	2	-2
Жртва на семејно насилство	88	33	42	45	-3
Сторител на семејно насилство	87	31	37	45	-8
<b>Заштита на деца</b>	<b>168</b>	<b>125</b>	<b>113</b>	<b>166</b>	<b>-53</b>
Дете без родители и родителска грижа	6	8	13	11	+2
Дете со попреченост	95	64	41	80	-39
Дете во ризик	37	18	25	28	-3
Дете во судир со закон	16	14	7	16	-9
Малолетно лице под старателство	6	8	13	12	+1
Надзор над вршење на родителско право	6	5	7	8	-1
Одземање на родителско право	2	2	3	2	+1
Посвојување	0	6	4	9	-5
<b>Заштита на возрасни</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>369</b>	<b>401</b>	<b>-32</b>
Полнолетно лице со попреченост	269	278	271	276	-5
Возрасно лице под старателство(целосно одземена деловна способност)	22	21	22	25	-3
Возрасно лице под старателство (делумно одземена деловна способност)	1	1	1	2	-1
Старателство на возрасно лице за посебен случај	5	19	9	23	-14
Лице кое злоупотребува дроги и други психотропни супстанции	1	6	4	12	-8
Лице кое злоупотребува алкохол,или се лекува од алкохол	2	2	2	2	0
Возрасно лице со изречена алтернативна мерка	0	0	0	0	0
Возрасно лице по отпуштање од казнена установа	14	8	10	15	-5
Лице жртва на трговија со луѓе	0	0	0	1	-1
Бездомно лице	0	0	0	1	-1
Старо лице	4	4	6	8	-2
Лице азилант	0	0	0	0	0
Носител на згрижувачко семејство	1	1	1	3	-2
Носител на роднинско згрижување	0	1	1	1	+1
Интегрирано советуваиште во ЦСР	52	30	42	33	+9
<b>ВКУПНО</b>	<b>821</b>	<b>660</b>	<b>686</b>	<b>755</b>	<b>-69</b>

- Во постапките од брак и семејство во изминатата година евидентно е зголемување на бројот на постапки во оваа категорија.
- Во делот на заштита на деца имаме едно проечно движење на предметите по сите ризици со помали осцилации.
- Во третиот дел заштита на возрасни имаме праволиниско движење и нема поголеми осцилации во сите постапки кои се водат.
- Најзастапени предмети во работа се предметите од брак и семејство .Во делот на заштита на возрасни имаме поголем број на предмети , но најголемиот дел од нив се предмети од лица со попреченост кои се стари предмети и само се пренесуваат во наредната година.Овие лица добиваат облик на заштита ако им се одземе деловната способност или ако се сметуваат некаде или остварат некое право.
- Најголема отстапка на реализирано во однос на планирано имаме во првиот дел брак и семејство каде имаме помалку планирани а повеќе реализирани можеби како резултат на Ковид ситуацијата затвореност на семејствата, кај жртвите и сторителите на семејно насилство трендот бил просечен, а потоа во вториот дел најголеми отстапувања има кај децата во ризик каде имаме повеќе планирани отколку што имаме реализирани .

Од анализата на специфичните фактори кои влијаат на трендот на зголемување или опаѓање на бројот на пријавени случаи од сите категории во 2021 година ,може да се истакне актуелната состојба со пандемијата на Ковид-19 .Рестриктивните мерки на државно ниво во делот на заштита на населението од заразни болести, ограничувањето на движењето и неможноста за групирање на јавни места се една од причините кои доведоа до намалување на бројот на одредени ризици како што се децата сторители на кривични дела, намалување на ризиците во делот на брак и семејство за што сметаме дека е резултат на осврнување на членовите на семејството сами кон себе, увидување на вредностите од семејниот и брачен живот, но и потребата од здрав функционален брачен и семеен живот, меѓусебно почитување на сите членови на семејството , па таму каде недостасуваат овие елементи во семејното живеење се јавуваат и ризици каде треба да се интервенира.

## **БРАК И СЕМЕЈСТВО**

### **7.1. Мировна постапка и доверување**

	Предмети	Реализирано			План 2021	Разлика
		2019	2020	2021		
<b>Број на предмети</b>	Пренесени	7	/	18	6	+12
	Нови	19	18	17	19	-2
	Упатени на советувалиште	10	11	20	20	0
	Успешна мировна постапка	3	1	2	2	0
	Доставено мислење до суд	26	13	23	14	+9
	Постапено по барање од друг ЦСР	3	5	7	/	/
	Предмети во работа	26	18	5	25	-20
	<b>Затворени (пасива)</b>		29	19	32	20

Возраст на партнерите во мировните постапки се движи од 23 па до 46 години, најмногу од партнерите се со средно образование, потоа со основно ,а најмал дел се со високо образование. Спроведени постапки за миреење без деца немаме.Во постапките каде има деца истите се доверувани и кај мајки и кај татковци во зависност од потребите на децата, родителскиот потенцијал, и постигнатиот договор на родителите.

	Предмети	Реализирано			План	разлика
		2019	2020	2021	2021	
<b>/Измена на судска пресуда за доверување</b>	Пренесени	/	/	1	/	/
	Нови	/	/	6	/	/
	По барање на друг ЦСР	/	/	1	/	/
	Испратени извештаи до Суд	/	/	6	/	/
	Предмети во работа	/	/	7	/	/
		/	/	7	/	/
	<b>Затворени (пасива)</b>					

Родителите на децата за кои се водени постапки за измена на судска пресуда за доверување се на возраст од 28 па до 48, сите се македонска националност, образование еден родител основно образование 2 родители со високо образование а останатите со средно. 7 деца од кои 5 машки и 2 женски, 1 на возраст од 5 години, 1 на возраст од 9 години 1 на возраст од 11 години, по 1 дете на 13 и 14 години и 2 деца на 17 години. Сите барање се поднесени од родители и 5 пресуди се измене, а две деца остануваат и понатаму кај родителот каде биле и претходно непроменета пресуда. Во советувалиште нема упатено.

	Предмети	Реализирано			план	разлика
		2019	2020	2021	2021	
<b>Судска привремена мерка за доверување</b>	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	0	0	0	0
	Испратени извештаи до суд	0	0	0	0	0
	Предмети во работа	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>Затворени (пасива)</b>					

Во ЈУМ ЦСР Свети Николе нема такви предмети каде има судска привремена мерка за доверување на деца

## 7.2. Лица со нарушени партнерски/брачни односи

	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Број на предмети	Пренесени	13	9	11	3	+8
	Нови	29	20	30	18	+12
	Упатени на советувалиште	10	11	21	11	+10
	Предмети во работа	44	29	7	3	+4
		37	26	34	18	+16
	<b>Затворени (пасива)</b>					

Во нарушени семејни односи имаме партнери од 19 години па до 78 години од македонска и ромска националност, во распон на брачно живеење од 2 години па до 56 години заеднички живот. Од семејствата со нарушени партнерски и брачни односи само во 12 брачни



заедници нема деца односно станува збор за семејства во зрело доба и поодминати години каде нивните деца се надвор од нивниот дом (омажени- оженети) и не живеат заеднички.

### 7.3.Дете на кое му се уредуваат односите со родител со кој не живе или блиски сродници

	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Регулирано видување со спогодба со родител	Пренесени	0	2	0	0	0
	Нови	2	0	0	2	-2
	Упатени на советувашиште	0	0	0	0	0
	Предмети во работа	2	0	0	2	-2
	<b>Затворени (пасива)</b>	2	2	0	2	-2

Покрај посебната анализа, појавата да се анализира и од аспект на:

- Почитување на спогодбата за видување

	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Регулирано видување со спогодба со блиски сродници	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	0	0	1	-1
	Упатени на советувашиште	0	0	0	0	0
	Предмети во работа	0	0	0	1	-1
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	0	0

Покрај посебната анализа, појавата да се анализира и од аспект на почитување на спогодбата за видување.

	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Регулирано видување со решение со родител	Пренесени	36	50	48	48	0
	Нови	14	3	20	7	+13
	Упатени на советувашиште	11	0	8	/	+8
	Предмети во работа	50	48	56	52	+4
	<b>Затворени (пасива)</b>	14	5	12	3	+9

Родителите на деца на кои им се уредуваат односите се на возраст од 23 па до 43 години возраст ,по образовна структура има најмногу со средно образование, а по некој со основно и високо образование, по етичка припадност најмногу Македонци,а двајца родители Роми. Решенијата воглавно се почитуваат, но има и видувања каде има потешкотии во видувањата каде преку советувашишна работа се упатуваат на соодветно вршење на родителската функција во услови на сепарирано живеење. Во изминатат 2021 година еден родител има самостојно поднесено кривична пријава пред Суд против родител за непочитување на решение на ЦСР за лични односи и непосредни контакти. 2 жалби се поднесени од кои по 1 повторно се одлучуваше во делот на динамиката на видувањата , а 1 сеуште не е решена по управен спор каде се запрени видувањата поради неплаќање на алиментација.

Регулирано видување со решение со блиски сродници	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	0	0	1	-1
	Нови	0	0	0	1	-1
	Упатени на советувашиште	0	0	0	0	0
	Предмети во работа	0	0	0	0	0
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	0	0

Во текот на 2021 година немаме донесено такви решенија

#### 7.4.Доверување на дете родено во вонбрачна заедница

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	3	0	0	2	-2
	Упатени на советувашиште	0	0	0	0	0
	Предмети во работа	3	0	0	2	-2
	<b>Затворени (пасива)</b>	3	0	0	0	0

Во текот на 2021 година нема постапуано по такво барање и немаме доверување на дете од вонбрачна заедница.

#### 7.5.Малолетно лице кое наполнило 16 години и сака да склучи брак

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	3	0	0	2	-2
	Доставено мислење до суд	3	0	0	2	-2
	Упатени на советувашиште	3	0	0	2	-2
	<b>Затворени (пасива)</b>	3	0	0	0	0

Во 2021 година не е видентиран предмет по оваа категорија.

#### 7.6.Жртва на семејно насилство

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	16	15	10	10	0
	Нови	72	18	24	35	-11
	Предлог на ЦСР за ПМЗ до суд	20	16	12	/	12
	Упатени во советувашиште	0	8	9	2	+7
	<b>Затворени (пасива)</b>		23	24	30	-6

Од досегашната работа и анализа на предметите од областа на семејното насилство можеме да констатираме дека најчести жртви на семејно насилство се жени кои се жртви на насилство од страна на своите брачни партнери или поранешни брачни партнери. Како причини за насилството се употреба на алкохол, дрога и психотропни супстанции, нарушено психичко здравје на сторителот, нетолеранцијата како и нарушените брачни односи. Застапен е и бројот на возрасни и стари лица од машки и женски пол, кои се жртви на насилство од страна на нивните деца. Причините во наведените случаи се од економски карактер, нарушени семејни односи, консумирање на алкохол.

Во делот на следењето на извршувањето на времените мерки за заштита на семејно насилство од страна на 2 жртви е пријавено непочитување на судските решенија за што се поднесени 2 кривични пријави против сторителите пред ОЈО Свети Николе .

### 7.7.Сторител на семејно насилство

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Број на предмети	Пренесени	16	15	23	10	+13
	Нови	71	16	14	35	-21
	Доставено мислење до суд за ПМЗ	17	10	12	15	-3
	Упатени на советувашиште	0	0	0	2	-2

Од досегашната работа и анализа на предметите од областа на семејното насилство можеме да констатираме дека најчести сторители на семејно насилство се лица од машки пол на возраст над 25 години, брачни партнери на жртвите на семејно насилство а често како сторители на насилство се јавуваат и нивните деца. Причините за насилство во наведените случаи се нарушени семејни односи, болести на зависност како и нарушено психичко здравје на сторителите. Најчесто изрекувани привремени мерки за заштита од семејно насилство во 2021 година се: забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство, забрана да ја малтретира и вознемирува жртвата на семејно насилство, забрана да се приближува до местото на живеење или друго место кое редовно го посетува жртвата на семејно насилство како и задолжително лекување од алкохол.

## ЗАШТИТА НА ДЕЦА

### 7.8.Дете без родители и родителска грижа

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
Број на предмети	Пренесени	1	6	7	7	0
	Нови	5	2	8	4	+4
	Решени	0	1	2	2	0
	Предмети во работа	6	8	13	14	-1
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	1	2	2	3

Возраст на дете	до 3 години	2	2	/	2	-2
	4 - 6 години	3	3	/	3	-3
	7 – 10 години	0	/	/	1	-1
	11 – 14 години	0	/	1	2	-1
	15 - 18 години	1	3	1	6	-5
	Од 18 – 26 години	0	/	0	0	0

Покрај посебната анализа, појавата да се анализира и од аспект на:

- Пол на дете,- 6 женски,7 машки
- Етничка припадност, -македонци
- Образование на дете, -10 се училишни деца кои посетуваат основно или средно образование
- Семејна состојба, -без семејна грижа
- Каде живее детето,- 7 деца кои живеат во семејство со блиски сродници, 7 деца живеат во згрижувачко семејство и 1 дете е згрижено во вонсемејна заштита
- Образование на мајката и таткото на децата е основно и средно образование.
- Материјален статус деца од социјално загрозуени семејства и деца од материјално обезбедени.
- Причини за статусот-дете без родители и родителска грижа 9 деца се без родителска грижа,а на 6 деца на родителите им е одземено родителското право.

Во 2021 година ЈУМ Центарот за социјална работа Свети Николе активно работеше со 15 случаи на деца без родители и родителска грижа. Седум деца живеат во рамки на нивните семејства, две деца се сместени во роднинско згрижувачко семејство и пет деца се сместени во СОС Детско село Скопје во згрижувачко семејство. Три од малолетните деца се впишани во регистрот на можни посвоеници за едно предметот е препратен во местонадлежниот центар каде има избрано потенцијални посвоители.Децата кои се корисници од овој ризик се заштитени со обликот старателство.

### 7.9. Дете со попреченост

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	71	61	64	73	-9
	Нови	6	3	10	7	+3
	Предмети во работа	73	64	74	75	-1
	Решени	6	3	10	80	-70
	<b>Затворени (пасива)</b>	4	0	2	0	0

Во 2021 бројот на дете со попреченост изнесува 64 од кои 2 наполниле 26 години.Од тие 17 дете се со пречки во менталиот развој ,19 хронично болни,11 деца со комбинирани пречки, 10 со телесна попреченост,1 аутизам, 1 говор 1 слепо и 4 пречки во слухот .Според националната припадност сите се изјаснуваат како Македонци. **7.10.Дете во ризик**

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	6	1	1	1	0
	Нови	31	8	15	19	-4
	Решени	36	8	13	15	-2
	Предмети во работа	37	1	3	20	-17
	<b>Затворени (пасива)</b>	36	8	13	20	-7

Возраст на дете	До 14 години	15	0	5	10	-5
	Од 14 до 18 години	22	9	11	10	+1

- Децата во ризик се најмногу на возраст од 14 до 18 ,застапени и од двата пола и машки и женски , македонци и роми. Сите деца се вклучени во образовниот процес, деца кои живејат со своите родители. Образовниот статус на родителите се движи од основно, средно и високо образование, со различен социјален статус од деца кои потекнуваат од семејства социјално загрозувани па до високо материјално обезбедени семејства.Најмногу деца во оваа категорија се јавуваат поради неделовно посетување на настава каде заедно со школите се интервенира да го продолжат образованието. На овие деца најчесто им се даваат мерки на помош и заштита преку советодавно советувајќишна работа со родителите и децата , вклучување на педагошко психолошките служби од училиштата.

### Дете жртва на насилство

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	1	2	0	1	-1
	Нови	2	7	5	4	1
	Решени	1	2	5	5	0
	Предмети во работа	2	7	3	5	-2
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	7	2	5	-3

Децата жртви на насилство се од женски и машки пол. 2 деца од женски пол беа вклучени во врничко насилство ( тепачка за дечко),кои потекнуваат од комплетни семејства ,со добар социо економски статус и добра образовна структура на родители, а три деца се деца од семејства каде имало семејно насилство и тие се присутни во семејството иако врз нив не е извршено физичко насилство претрпеле емоционално насилство и се од Македонска и Турска националност.

### Дете жртва на трговија со луѓе

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	0	0	1	-1
	Решени	0	0	0	1	-1
	Предмети во работа	0	0	0	1	-1
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	1	-1

Нема евидентирано деца жртви на трговија со луѓе во текот на 2021 година

### Дете на улица

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	0	0	0	0
	Решени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа	0	0	0	0	0
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	0	0

Нема евидентирано деца на улица во текот на 2021 година

### Дете кое злоупотребува алкохол

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	0	0	1	-1
	Решени	0	0	0	1	-1
	Предмети во работа	0	0	0	1	-1
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	1	-1

Во текот на 2021 година немаме на евиденција деца кои злоупотребуваат алкохол

### Дете кое злоупотребува дрога

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	0	0	1	-1
	Решени	0	0	0	1	-1
	Предмети во работа	0	0	0	1	-1
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	1	-1

### 7.11.Дете во судир со законот

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	6	5	10	6	+4
	Нови	10	9	12	10	2
	Решени	11	8	7	10	-3
	Предмети во работа	16	14	22	16	6
	<b>Затворени (пасива)</b>	11	4	15	16	-1

Возраст	Полни 14, неполни 16	1	1	1	2	-1
	Полни 16, неполни 18	11	12	6	12	-6
	Полни 18, неполни 21	4	1	0	2	-2

- Децата во ризик се најмногу на возраст од 14 до 18 , застапени и од двата пола и машки и женски , македонци освен едно турчин. Сите деца се вклучени во образовниот процес, деца кои живејат со своите родители. Образовниот статус на родителите се движи од основно, средно и високо образование, со различен социјален статус од деца кои потекнуваат од семејства социјално загрозувани па до високо материјално обезбедени семејства. Центарот има изречено воспитни мерки укор, засилен надзор од страна на родители кои од страна на судот се прифатени а за неколку сеуште немаме повратни информации од судот.

### 7.12.Дете под старателство

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	1	6	8	8	0
	Нови	5	2	6	4	2
	Донесени решенија за престанак на старателство	0	1	1	2	-1
	Предмети во работа	6	8	13	12	1
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	1	1	2	-1

Во 2021 година е работено со 15 деца без родители и родителска грижа заштитени со обликот старателство над малолетно дете до 18 години. Пол на дете, - 7 женски, 8 машки

- Етничка припадност, -македонци
- Образование на дете, -10 се училишни деца кои посетуваат основно или средно образование
- Семејна состојба, -без семејна грижа
- Каде живее детето, - 7 деца кои живеат во семејство со блиски сродници, 7 деца живеат во згрижувачко семејство и 1 дете е згрижено во вонсемејна заштита ЈУ дом за доенчиња и мали деца Битола.
- Образование на мајката и таткото, и
- Материјален статус
- Причини за статусот-дете без родители и родителска грижа

Во 2021 година ЈУМ Центарот за социјална работа Свети Николе активно работеше со 15 случаи на деца без родители и родителска грижа. Седум деца живеат во рамки на нивните семејства, две деца се сместени во роднинско згрижувачко семејство и пет деца се сместени во СОС Детско село Скопје во згрижувачко семејство. Три од малолетните деца се впишани во регистрот на можни посвоеници за едно предметот е препратен во местонадлежниот центар каде има избрано потенцијални посвоители. Децата кои се корисници од овој ризик се заштитени со обликот старателство.

### 7.13.Старателство над дете за посебен случај

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	0	0	0	0
	Решени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа	0	0	0	0	0
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	0	0

Во 2021 година немаме предмети на старателство на дете во посебен случај

#### 7.14.Надзор над вршење на родителско право

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План 2021	Разлика
		2019	2020	2021		
	Пренесени	2	1	5	5	0
	Нови	4	4	6	3	3
	Предмети во работа	6	5	1	4	-3
	Затворени (пасива)	5	1	10	4	6

Покрај **посебната анализа**, предметите се анализираат и од аспект на:

- Број на предмети со применети мерки:
- Корективно-превентивни: Во 2021 година над 11 родители е вршен надзор над вршењето на родителското право со цел да се превенира и корегира родителскиот однос во соодветно задоволување на потребите и правата на децата за кои е вршен надзор. Кај 9 од родители надзорот даде ефект подобрен е родителскиот однос. Кај 2 родители по два неуспешни надзори донесени се решенија за одземање на 3 малолетни деца и истите се згрижени во СОС Детско село а на родителите им е одземено родителското право во судска постапка.

#### 7.15.Одземање на родителско право

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План 2021	Разлика
		2019	2020	2021		
	Пренесени	0	2	2	0	2
	Нови	2	0	2	2	0
	Предмети во работа	2	0	4	0	0
	Затворени (пасива)	0	2	0	2	-2

- Таткото на кој му е одземено родителското право во 2021 година е на возраст од 44 години а мајката на 38 години , двајцата со основно образование, Македоноци двајцата невработени и материјално необезбедени .
- Децата се на возраст од 16,9 и 6 години две женски едно машко Македонска националност.
- Подносител на барање за одземање на родителското право е ЈУМ ЦСР Свети Николе

#### 7.16.Посвојување

Број на предмети за проценка на посвоител/и	Пренесени	Реализирано			План 2021	Разлика
		2019	2020	2021		
	Пренесени	4	5	4	4	0
	Нови	1	0	1	1	0
	Решени	0	1	1	1	0
	Предмети во работа	5	4	4	6	-2



- Возраст на посвоители е од 41 па до 55 години
- Образовниот статус на 6 потенцијални посвоители е средно , еден со основно и еден со високо образование. Сите потенцијални посвоители се материјално обезбедени.
- Државјанство сите државјани на РСМ

Број на предмети за проценка на посвоеник	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	1	3	3	0
	Решени	0	1	0	3	-3
	Предмети во работа	0	0	3	3	0

- Во 2021 година се направени 3 проценки на посвоеник 1 новороденче на возраст од 3 месеци и две деца машко 5 години и женско 1 година деца од иста мајка на која и е одземно родителското право и, на едниот татко исто така одземено родителско право и еден татко го напуштил и дал изјава за посвојување. Сите 3 деца се со статус на деца без родителска грижа вонинституционално згрижени две во добра здравствена состојба едно со пречки во развојот.

Број на предмети со заклучено посвојување	Реализирано			План	Разлика
	2019	2020	2021	2021	
	0	0	0	1	-1

Во 2021 година нема реализирани посвојувања

## **ЗАШТИТА НА ПОЛНОЛЕТНИ (ВОЗРАСНИ) ЛИЦА**

### **7.17.Полнолетно лице со попреченост**

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	272	272	276	276	0
	Нови	0	4	6	0	6
	Решени	0	4	6	0	6
	Предмети во работа	272	276	229	276	47
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	53	0	-53

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	272	278	276	275	1
	Нови	0	6	1	4	-3
	Сместени во згрижувачко семејство	0	0	0	0	0
	Сместено кај роднини згрижувачи	0	0	0	0	0
	Упатени во дневен центар	9	9	10	10	0
	Сместени во установа	7	7	7	7	0
	Предмети во работа	16	16	1	10	-9
	Затворени (пасива)	10	12	1	3	-2

Најголем број се со лесна попреченост во психичкиот развој во 2021 година 132 потоа со умерена попреченост 22, тешка интелектуална 21 ,комбинирани пречки 23 оштетен вид 30, оштетен слух 11 , со телесен инвалидитет 38

Најголем број од нив се од 26-60 години , по етничка припадност најмогу Македонци,со тешка имаме сместено 7лица во Установа .

#### 7.18.Старателство на лице со целосно одземена деловна способност

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	21	23	23	23	0
	Нови	2	0	1	2	-1
	Донесени решенија за престанок на старателство	0	0	4	0	4
	Предмети во работа	23	23	20	25	-5
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	4	0	4

Лицата кои се со целосно одземена деловна способност и се заштитени со формата старателство се лица на возраст од 30 до 75 години од кои 12 лица се од женски а 11 лица се од машки пол. Дел од овие лица поточно 6 лица се сместени во ЈУ Специјален завод- Демир Капија, а едно лице приватно е сместено во ЈУ Дом за стари лица Зафир Сајто-Куманово

#### 7.19.Старателство на лице со делумно одземена деловна способност

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	1	1	1	1	0
	Нови	0	0	0	1	-1
	Донесени решенија за прекин на старателство	0	0	0	1	-1
	Предмети во работа	1	1	1	1	0
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	1	-1

Лице кое е со делумна одземена деловна способност и е заштитено со формата старателство а е на возраст од 50-60 години од машки пол.

## 7.20. Старателство на возрастно лице за посебен случај

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	3	0	8	8	0
	Нови	6	19	7	15	-8
	Решени	9	19	15	15	0
	Предмети во работа	9	19	15	23	-8
	<b>Затворени (пасива)</b>	9	11	2	0	2

На евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе во 2021 година има вкупно 7 нови барања за старател на возрастно лице во посебен случај.

Како старатели во посебен случај се поставени блиски сродници на лицата и службени лица вработени во Центарот за социјална работа.

Дел од новоевидентираните предмети во текот на 2021 година се ставени во пасива поради смрт на лицето на кое му е определен старател во посебен случај или поради завршување на самата постапка.

## 7.21. Лице кое употребува, односно злоупотребува дрога и други психотропни супстанции

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	1	0	6	2	4
	Нови	0	6	4	10	-6
	Решени	1	4	10	8	2
	Предмети во работа	1	6	0	12	-12
	<b>Затворени (пасива)</b>	1	4	10	8	2

Во текот на 2021 година на евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе евидентирани се 4 -лица кои злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции. Истите по нивно барање со Решение на ЈУМ ЦСР Свети Николе беа сместени во ТЗ Покров во Струмица заради спроведување на програма за ресоцијализација, рехабилитација и реинтеграција. Истите се од машки пол на возраст помеѓу 25 и 37 години.

## 7.22. Лице кое злоупотребува алкохол

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	2	2	0	0	0
	Нови	2	0	2	2	0
	Решени	2	0	0	2	-2
	Предмети во работа	4	2	2	2	0
	<b>Затворени (пасива)</b>	2	2	0	2	-2

На евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе во изминатата 2021 година се евидентирани 2 лица од овој ризик, кои злоупотребуваат алкохол на кои во текот на 2021 година со судска мерка се упатени на лекување во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци

### 7.23.Возрасно лице со изречена алтернативна мерка

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План 2021	Разлика
		2019	2020	2021		
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	0	0	0	0
	Решени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа	0	0	0	0	0
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	0	0

Во текот на 2021 година немаме возрасно лице со изречена алтернативна мерка

### 7.24.Возрасно лице по отпуштање од казнена установа

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План 2021	Разлика
		2019	2020	2021		
	Пренесени	2	0	0	0	0
	Нови	12	8	10	15	-5
	Решени	14	8	10	15	-5
	Предмети во работа	14	8	10	15	-5
	<b>Затворени (пасива)</b>	14	8	10	15	-5

Во 2021 година како сторители на кривични дела кои се отпуштени од казнени установи во ЦСР се евидентирани вкупно 10 лица кои се на возраст од 18 до 60 години. Од вкупно евидентираните лица сите се од машки пол. Со лицата по отпуштање од казнено поправната установа спроведувана е стручно советодавна и советувајќна работа со цел повторна реинтеграција во општествената средина и упатување за остварување на одредени права од социјална заштита.

### 7.25.Лице жртва на трговија со луѓе

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План 2021	Разлика
		2019	2020	2021		
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	0	0	1	-1
	Решени	0	0	0	1	-1
	Предмети во работа				1	-1
	<b>Затворени (пасива)</b>				1	-1

На евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе не се евидентирани лица од овој ризик.

### 7.26.Бездомно лице

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План 2021	Разлика
		2019	2020	2021		
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	0	0	0	0
	Решени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа	0	0	0	0	0
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	0	0

Во 2021 година немаме евидентирано лица со овој ризика

### 7.27.Старо лице

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	4	4	4	4	0
	Нови	0	0	1	4	-3
	Решени	0	0	0	4	-4
	Предмети во работа	4	4	1	8	-7
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	1	0	1

Корисниците кои се евиденирани како стари лица се сместени во домови за стари лица и се на возраст од 68 до 75 години. Едно лице е од машки и три лица се од женски пол. Во текот 2021 година 1 лице почина и има поднесено 1 ново барање кое е во работа.

### 7.28.Лице барател на право на азил, лице со статус признат бегалец или лице под супсидијарна заштита (за која категорија лица се однесуваат податоците )

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	0	0	0	0
	Нови	0	0	0	0	0
	Решени	0	0	0	0	0
	Предмети во работа	0	0	0	0	0
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	0	0

На евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе не се евидентирани лица од овој ризик

### 7.29.Носител на згрижувачко семејство

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	1	1	2	-1
	Нови	1	0	0	1	-1
	Решени	1	0	0	1	-1
	Предмети во работа	0	1	0	3	-3
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	0	0

Во текот на 2021 година нема поднесени нови барања за згрижувачко семејство. Во веќе постоечкото згрижувачко семејство од месец февруари 2019 година сместено е едно малолетно дете од машки пол на возраст од 5 години. Со семејството е спроведувана стручно советодавна работа и вршени се непосредни увиди во домот со цел следење на процесот на адаптација на малолетното дете согласно предвидените активности во планот за индивидуална работа со корисникот.

### 7.30.Носител на роднинско згрижувачко семејство

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2019	2020	2021	2021	
	Пренесени	0	0	1	0	+1
	Нови	0	1	0	0	0
	Решени	0	1	0	0	0
	Предмети во работа	0	1	1	0	+1
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0	0	0	0

Од 2021 година на евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе имаме евидентирано 1 роднинско згрижувачко семејство каде носителот на згрижувачкото семејство е баба на малолетните деца (тетка на нивната почината мајка). Малолетните деца се на возраст од 6 и 7 години и истите се заштитени со обликот старателство а за старател е поставена нивната баба по мајка како малолетни деца без родители и родителска грижа.

Згрижувачката е вработено лице со завршено средно образование и истата користи надоместок за згрижување, а неколку месеци користеше и право на гарантиран детски додаток.

### Други услуги што ги обезбедува ЦСР

Број на предмети	Реализирано			План	Разлика
	2019	2020	2021	2021	
Давање на согласност за издавање на патна исправа на малолетно дете	9	3	5	6	-1
Давање согласност за патување на малолетно дете во странство	1	/	2	2	0
Постапување по меѓународни конвенции, Хашка конвенција за меѓународно грабнување на деца и за плаќање на алиментација	0	0	0	0	0
Постапки за административно и судско извршување		0	0	0	0
Уверение за отпус од државјанство	9	2	5	6	-1
Упатување на категоризација	18	18	10	18	-8
Постапување по барање за издавање на согласност од самохран родител	5	1	2	5	-3
Издавање на уверение по барање на лице или МВР (дека не е ставено под старателство)	30	28	16	40	-24
Постапување по барање на ПС за промена на лично име	11	11	5	12	-7

Во 2021 година имавме само соработка со НВО на нивни проект за бесплатана правна помош за лица жртви на семејно и родово базирано насилство.

## 8.1.Останати активности

ЈУМ ЦСР Свети Николе во 2021 год. имаше активна соработка со Локалната самоуправа на општина Свети Николе и општина Лозово.Канцеларијата во општина Свети Николе е опремена, но поради Пандемијата истата не работеше,додека канцеларијата во општина Лозово е целосно опремена, функционална и во истата секој ден работи стручен службеник за непречено давање на услуги од социјална заштита секој работен ден.

Соработката помеѓу ЈУМ ЦСР Свети Николе и Локалната самоуправа на општина Свети Николе ќе продолжи и во 2021 годин.Имено Советот на општина Свети Николе имаше донесено одлука за ослободување од плаќање за вода и комунални услуги на лицата корисници на ГМП од општина Свети Николе по претходно доставен список на корисници од наша страна,На самохраните родители градоначалникот на општина Свети Николе им одобруваше ЕПП, а ЕПП се одобруваше и на лица кои во моментот имаат таква потреба.За празникот Св.Никола продолжува традицијата на доделување помош во натура на сите корисници на ГМП на територија на општина Свети Николе.

Оваа година во време на пандемија имавме добра соработка со општинската организација на Црвен крст на РСМ со тоа што на најзагрозената категорија на луѓе им помагавме со пакети со храна и хигиена.

Центарот како и досега ќе учествува на активности-трибини, работилници и поддршка на НВО секторот во рамки на кампањи, а посебно во кампањата за заштита од семејно насилство, како и други активности на невладини организации.

## 9.Човечки ресурси

ЈУМ ЦСР Свети Николе има 1 оддел за административни службеници и две служби од кои 1 за права на парична помош за територија на општина Свети Николе и Лозово и 1 служба за услуги од социјална заштита.Досегашните оддели Дневен центар за стари и возрасни лица, Дневен центар за лица со посебни потреби, Центар за лица жртви на семејно насилство и оддел советувашиште не постојат како посебни оддели, но истите се инкорпорирани во Службата за услуги од социјална заштита.Имено за да биде систематизиран посебен оддел како што е наведено во рамките на истиот треба да има систематизирано најмалку по 4 работни места што тоа не беше изводливо за наширт Центар со оглед на бројот на предвидените вработени и релано вработените.

ЈУМ Центар за социјална работа Свети Николе ги има сите потребни стручени кадри потребни за квалитетно и ефикасно извршување на сите функции согласно законските прописи.Како стручни профили најзастапени се 6 социјалните работници,потоа има 2 психолози, 3 правници, 3 социолози, 1 педагог,1 дефектолог и 1 економист.Согласно измените во Законот за социјалната заштита со новата систематизација на работни места називите на работните места се видоизменети, а имаше потреба и од систематизирање на нови работни места со оглед дека треба да почнат да функционираат двете општински канцеларии.

Со новата систематизација е воведен називот водител на случај и така се ситематизирани сите стручни работници кои ги исполнуваа условите за тоа во моментот на донесувањето на систематизаијата, а има и самостојни стручни работнитци оние кои не ги исполнуваа условите за водители на случај.Водителите и другите стручни работници беа поделени во две служби за права и за услуги, а со новиот начин на работа и започнувањето на водење на сите предмети по системот водители на случај и на права и на услуги,така што водителите имаа овластувања за да работат оние

кои работат само на услуги да работат и на права, а оние кои работат само на права да работат и на услуги. Во текот на 2021 година се направени три унапредувања, водител на случај педагог е унапреден во Раководител на служба за услуги, а водител на случај правник во Раководител на служба за права и еден стручен службеник – психолог во водител на случај психолог.

Сите водители на случај во текот на 2021 година добија посебна лиценца за водители на случај освен еден водител кој е на породилно боледување. Сите стручни работници кои редовно беа пријавени за одредени тематски обуки од ЈУЗавод за социјални дејности истите ги поминаа согласно Планот за КНР за 2021 година. Единствено планот за обуки на административните службеници не се реализираше во 2021 година, а во 2022 година се надевам дека ќе се реализира. Заради успешно и професионално извршување на своите работни задачи стручните работници во секојдневната работа ја користат стручната литература изработена од Заводот за социјални дејности како што се Стандарди процедури за постапување на центрите за социјална работа, Стручно методолошки упатства и прирачници, протоколи за постапување како и други стандарди за работа на стручниот кадар во центрите за социјална работа при давање на услугите од социјална заштита.

Вработени		Вработени заклучно со 31.12.2021	Планирани промени <sup>1</sup> во број на вработени	Потребни нови вработувања согласно систематизација
Категорија А - Високо стручен кадар	Раководител А1	2	0	0
	Координатор на оддел А2	0	0	0
	Супервизија А3	0	0	0
	Самостоен стручен службеник А4	3	0	0
	Водител на случај А4	7	0	2
	Стручен службеник А5	2	0	1
	Тријажа А5	1 Од 27.12.2021 година во мирување	0	0
Категорија Б Помошно стручен кадар	Помошно-стручен од прво ниво Б1	0	0	0
	Помошно-стручен од второ ниво Б2	3	0	0
	Помошно-стручен од трето ниво Б3	0	0	0
Административни работници		4	0	0
Помошно-технички кадар		2	0	0
<b>ВКУПНО:</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Од 27.12.2021 година Центарот има Вд. Директорот кој не е вклучен во табелата, по професија е дипл. социјален работник, на работно место тријажер.

<sup>1</sup> Се однесува на промени во бројот на вработени во ЦСР по основ на пензионирање, поднесени барања за отстапување или преземање на вработени од други установи и друго.



### 13.Просторно технички услови за работа

Центарот е сместен во објект од тврда градба со приземје и спрат од кои Центарот за социјална работа го користи просторот на спрат со површина од 160 метри квадратни, со 9 канцеларии, ходник и подрум во кој е сместено парно греење. Центарот се затоплува со сопствено парно греење. Има струја, водоводна мрежа, телефон, интернет и службен е-маил jumcsrSvetiNikole@mtsp.gov.mk. Центарот располага со следниве електронски уреди:28компјутери од кои14 понови, 12 печатари,7 скенери, 9 мултифункционални уреди (скенер,фотокопир,печатар) Во однос на техничката поддршка сметаме дека оваа година ќе имаме потреба од обновување на постарите компјутери кои се потребни за извршување на секојдневната работа на Центарот, како и има потреба од 4 клима уреди од кои 1 за во шелтер Центарот, 1 за во сензорната соба од Дневниот Центар за лица со попреченост и 2 клима уреди за во канцелариите на ЈУМ ЦСР Свети Николе во главната зграда,Останатите клима уреди кои ги имаме се постари повеќегодишни и треба да се сервисираат.

Центарот за лица жртви на семејно насилство откако е отворен пред 10 години не е реновиран и се наоѓа во лоша состојба.Истиот треба да се обели, а ентериерот внатре поголем дел е искршен и нефункционален ,така што ќе треба дел од него да се поправи или замени со нов.Просториите се на призмје и во нив постојано мириса на влага .Изминатата година на двапати беа сместувани повеќедетни семејства жртви на насилство и имавме проблем со поплава од затната канализација кој е отстранет.

Во текот на 2022 година се планира белење на просториите во ЦЛЖСН кое ќе се реализира доколку добиеме согласност од МТСП за тоа.

Сензорната соба во дневниот центар за лица со посебни потреби е опремена, но поради Пандемијата Дневниот центар подолго време не работеше и таа не се користеше поради тоа.

Центарот има четири моторни возила од кои моментално 1 е функционални **Дачија Сандеро** кое ни е преостапено со договор од Министерството додека 1 комбе **Пежо –експерт** кое е донација од Џонсон Мети наменето за превоз на корисниците во Дневниот центар за лица со посебни потреби поради сообраќајна несреќа и неможност за наоѓање на дел сметано од 09.11.2021 година се уште не е во функција.Во најскоро време оваа година истото ќе биде поравено и повторно ќе биде ставено во функција за која е и наменето.Центарот има и многу стари возила од кои едното е оставено на чување на филтерната станица при ЈКП Комуналец Свети Николе Лада Рива од 1982 година која е нефункционална и нерегистрирана и за неа имаме реверс и 1 Лада Самара од 1996 година која е почество во дефект и од 2018 година не е регистрирана.

### 9.3.Финансирање

ЈУМ Центар за социјална работа Свети Николе е буџетски корисник и има една буџетска сметка 603, и донаторска 785.

Буџетските средства за потребите на ЈУМ ЦСР Свети Николе за 2021год. од страна на МТСП се распределуваат според бројот на вработени и во зависност од специфичните потреби за функција на Установата, како и за потребите на Дневните центри чиј буџетски средства се распределуваат според бројот на корисниците и во зависност од потребите за функција на дневниот центар. МТСП финансиски средства за ЦСР одобрува преку годишен финансиски план односно се одобрува буџет на програма 4, потпрограма 40 а за дневен центар и центар за лица жртви на семејно насилство на програма 4, потпрограма 41.

Потпрограма	Ставка	Годишен финансиски план	Одобрено- реализирано
40	420	6.270	3.800
	421	607.500	609.585
	423	151.000	111.176
	424	92.400	12.150
	425	115.500	239.440
	426	30.900	14.695
		1.003.570	990.846

Потпрограма	Ставка	Годишен финансиски план	Одобрено-реализирано
41	420	по барање	/
	421	468.500	306.471
	423	115.500	86.114
	424	9.800	15.050
	425	по барање	7.048
	426	по барање	4.954
		593.800	419.637

Средствата од Финансискиот план на Центарот за расходна ставка **420** се наменети за патни расходи и Центарот патните расходи во текот на годината ги планира во рамките на средствата одобрени во Годишниот финансискиот план.

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **421** се наменети за потребите на центарот за режиски трошоци(комунални услуги,комуникација,транспорт), регистрација на возила, гориво и сл.

Средства од Финансиски план на Центарот на расходна ставка на **423** се наменети за потребите на центарот за набавка на канцелариски материјал, весници, списанија, ситен инвентар, тонери, хигиенски средства храна за корисниците на дневните центри и други материјали потребни за Центарот кои не се обезбедуваат од Министерството..

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **424** се наменети за потребите на Центарот за поправки и сервисирање на возилата, дезинфекција дезинсекција и дератизација, и поправка и одржување на опрема и објекти освен одржување на софтвер за финансии кој се спроведува централизирано од страна на МТСП.

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **425** се наменети за потребите на Центарот за копирање и печатење, адвокатски услуги, осигурување, месечен надомест за членовите на надзорен и управен орган, санитарни прегледи на вработени во дневни центри и други потреби кои не се обезбедуваат од Министерството .

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **426** за потребите на Центарот за објавување на огласи, семинари, репрезентација и др. потреби на ЦСР за кои не се обезбедуваат од Министерството.

Потпрограма	Ставка	Одобрено-реализирано
46	464	2.532.600
	463	733.977
50	471	328.817

Обврските за Народни кујни се исплатуваат од потпрограма 46 расходна ставка **464**, истата се исплаќаат и трошоци по судски решенија и трансфери при пензионирање. Во Годишниот план на Центарот не се вкalkулирани средствата за пртходно наведените намени и за истите се одобрува план(буџет ) по внес на обврска во софтверска апликација.

Средствата за исплата на фактури за персонална асистенција се одобруваат од потпрограма 46, расходна ставка 463 и за таа намена во Годишниот план не се вкalkулираат средствата и за истите се одобрува план(буџет) по внес на обврската во софтверската апликација .

Обврските за скратено работно време, здравствени услуги, трошоци за сместување во установа, погребални услуги се исплатуваат од програма 50 расходна ставка **471**. Во Годишниот план на Центарот не се вкalkулирани средствата за оваа намена и за истите се одобрува план(буџет ) по внес на обврска во софтверска апликација. Во 2021 год. Центарот имаше две лице пријавено на скратено работно време .

Во Годишниот план на Центарот не се вкalkулирани средствата за оваа намена и за истите се одобрува план(буџет ) по внес на обврска во софтверска апликација.

Центарот се обврзува средствата одобрени од МТСП да ги користи наменски и рационално, согласно законските прописи, подзаконските акти и највисоките стандарди за етичко однесување.

Од горе посочените табели евидентно е дека предвидените годишни средства за потребите на ЦСР се реални за функционирање и вршење на различните дејности на Центарот, меѓутоа во текот на фискалната година МТСП може да врши промена и усогласување на финансиските планови од зависност од динамиката на реализација на буџетот и промените на буџетот врз основа на пренамени (прераспределба) и ребаланс(измени и дополнувања) на буџетот.

Заради промена и прераспределба на буџетот Центарот ги доставува барањата за одобрување на буџет преку софтверска апликација во делот Буџет; Евиденција на месечни барања; Вид на барање- Средства за обврски и Средства за готовина.

МТСП врши одобрување на месечните барања за обврски и готовина во согласност со одобрената динамика за реализација на Буџетот од Министерство за финансии. Доколку обврските го надминуваат буџетот распределен согласно Финансискиот план на Центарот МТСП по оценка и анализа на реализација на вкупниот буџет врши промена на финансискиот план на Центарот што подразбира проширување (промена на динамиката на реализација), врши прераспределба на буџет помеѓу финансиски план на ЦСР и помеѓу финансиските планови на Центрите, одобрува обврски по приоритет и според рочност..

Со оглед на навремената достапност и расположливост на средства за успешно и ефективно работење ЦСР Свети Николе во 2020 год. нема никакви финансиски долгови, со што може да се констатира дека предвидениот Годишниот Финансиски план позитивно влијае врз остварување на годишната програма за работа на Центарот.

Донаторската сметка 785 наменета за потребите на Дневниот Центар за лица со пречки во развој во 2021 год. има искористено 38.000,00 ден. за поправка на службено возило – комбе, а .

остаток од 35.910 ден и.ке се искористат во текот на 2022.

## 9.4.Надзори и инспекции врз работата на ЦСР

Во текот на 2021 година над работата на ЈУМ ЦСР Свети Николе се спроведени еден редовен и еден контролен инспекциски надзори над работата во ЈУМ ЦСР Свети Николе.

На **21.01.2021** година спроведен е редовен инспекциски надзор над предметите за социјална сигурност на старите лица. Не се констатирани никакви недостатоци .

На **08.02.2021** година извршен е контролен инспекциски надзор за изречените мерки со решение бр.16-44 од 07.02.2020 година за отстранување на неправилностите во постапката за остварување и користење на услугата на вонсемејна заштита за предмети од згрижување во друго семејство. Сите недостатоци се отстранети во определениот рок.

Од досега спроведените редовни , контролни и вонредни инспекциски надзори може да се заклучи дека се почитуваат законските одредби и рокови за постапување и одлучување за одредено право или услуга, а исто така и постапките се водени согласно законските прописи. Забелешките дадени од инспекциските надзори влијаат на подобрување и унапредување на работата на стручните работници во центарот.

## 13.5.Препораки за адекватноста на мерките и активностите

Со воведување на интергрирано водење на случај имаме регионална поделба за остварување на правата и услугите помеѓу водителите на случај и самостојните стручни работници. Со тоа што еден стручен работник ќе биде одговорен за едно семејство, истиот многу непосредно ќе биде запознат со потребите на тоа семејство и ќе работи на надминување на проблемот кој го имаат.

Права кои се воведени со Законот за социјалната заштита и измените на Законот за заштита на децата се значително зголемени со што на корисниците им се овозможува додека се наоѓаат во положба од социјален ризик да имаат поквалитетен живот. Со истите се предвидува да му се помогне на семејството преку мерките за вработување за побрзо излегување од системот на социјалната заштита, со тоа што ќе се вработи најлесно вработливиот член на семејството по претходно изготвен индивидуален план.

Со ЗСЗ има промена и на услугите кој едно домаќинство може да ги добие. Истите се предвидени , но за нивна реализација потребно е да бидат предвидени и во програмата на локалната самоуправа , бидејќи зависно од интересот кои го пријавуваат жителите на нашата општина тие услуги и ќе се предвидат. За истите треба да се обезбедат даватели на тие услуги, а засега во нашата општина немаме лиценцирани даватели на услуга од типот за лична асистенција која се бара и помош и нега во домот. Новиот систем за социјална заштита би требало да обезбеди подобра и поквалитена заштита и решавање на проблемите на граѓаните. Проблемите на кои би наишле во реализирањето на мерките и активностите можат лесно да се надминат со соодветни промени кои се потребни да се направат за да се дојде до саканото решение.

Во текот на 2021 година поради Пандемијата со ковид-19 а заради олеснување на условите за остварување на правата беа донесени повеќе уредби со законска сила се со цел правата и услугите да бидат полесно достапни до граѓаните кои имаат таква потреба .

## СЛЕДЕЊЕ, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА НА РАБОТАТА

( прилог кон Извештајот за работа на ЦСР за 2021 год )

	Планирани активности	Реализирани активности	Оценка на степенот на реализација (во однос на активностите, времето на реализирање и постигнатите ефекти)
<b>Права</b>	1650	1563	Имаме поголем број на реализирани од планирани активности кои се реализирани во предвидените рокови за постапување
<b>Услуги</b>	1068	1247	Реализирани повеќе активности од предвидените
<b>форми на заштита</b>	755	686	Солидна реализација на повеќе форми на заштита
<b>други услуги</b>	54	73	Во други услуги имаме повеќе реализирано активности од планирани
<b>останати активности</b>	3	3	реализирани
<b>човечки ресурси</b>	3 унапредувања	3 унапредувања	Времето за реализација две во јули, а 1 во декември 2021 година
<b>просторно технички услови</b>	Белење на главна зграда	нереализирано	Нереализирано поради Пандемија со Ковид -19

Свети Николе

Дата: 22.02.2022 година

ЈУМЦентар за социјална работа  
Свети Николе  
В.д.Директор  
Катерина Сенева Конева